



**Македонска  
Кошаркарска  
Федерација**



**СИСТЕМ  
ЗА  
НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

**СЕЗОНА 2016/2017**



# СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

Врз основа на член 9 од Правилникот за натпреварување и член 5, 6, 7 и 8 од Пропозициите за натпреварување за Млади категории на Македонската Кошаркарска Федерација (**во понатамошен текст – МКФ**), на предлог на Комесарот за натпреварување и Стручниот совет, Управниот одбор на МКФ (**Комисија за итност**) на седницата одржана на ден 27.10.2016 година, а потврдена на Управниот одбор од 08.11.2016 година, го усвои следниот:

## СИСТЕМ И КАЛЕНДАР

### ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО:

### МЛАДИ КАТЕГОРИИ – (МАЖИ и ЖЕНИ)

#### 1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

- 1.1.** Системот за натпреварување во **Млади категории** во организација на МКФ **е усвоен** од страна на УО на МКФ.
- 1.2.** Во натпреварувачката сезона 2016/2017, во сите степени на натпреварување во млади категории во организација на МКФ, ќе земат учество екипи кои учествувале во натпреварувањето во натпреварувачката сезона 2015/16 и ново-регистрацирани и пријавени екипи кои се вклучуваат во системот на натпреварување за секој степен на натпреварување – посебно.
- 1.3.** Сите пријавени екипи се должни да регистрираат играчи, **најдоцна до одреден датум**, кој е утврден од страна на Регистрациската комисија на МКФ и од истата ќе добијат лиценци со кои играчите се стекнуваат со право на настап во натпреварувачката сезона 2016/2017 година.
- 1.4.** За сите степени на натпреварување во млади категории, **ќе бидат** на сила Пропозициите за натпреварување за млади на МКФ, прилагодени согласно степенот на натпреварување.

#### 2. СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

- 2.1.** За натпреварувањето во сите степени на натпреварување во Млади категории – мажи, **пријавени се екипите кои се натпреваруваат во нат. сезона 2015/2016 година како и ново регистрацирани клубови**, кои се поделени во три (3) или четири (4) групи, согласно пласманот од натпреварувачката сезона 2015/2016 година и територијална поделеност.



# СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

## МЛАДИНСКИ ЛИГИ - МАЖИ

### I. М - 18 (МАЖИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 30 екипи**.

	А 1	А 2
01.	КК-Јуниор (С)	КК-АВ Охрид - Охрид
02.	КК-МЗТ Скопје Аер.	КК-Пелистер а.д. - Битола
03.	КК-Феникс 1	КК-Црн дрим 007 - Струга
04.	<b>СЛОБОДЕН</b>	КК-Јуниор - Битола
05.	КК-Вардар 1	<b>СЛОБОДЕН</b>
06.	КК-Шкупи	КК-Гостивар 2015 - Гостивар
07.	КК-Работнички а.д.	КК-Кожув - Гевгелија
08.	КК-Водњан. Лисици	КК-Дамбер - Гостивар

	А 3	А 4
01.	КК-Борец Еуробрик - Велес	КК-Лирија 77
02.	КК-Куманово 2009 - Куманово	КК-ФМП Академија
03.	КК-Фени Индустири - Кавадарци	КК-Пинк Пантери - Куманово
04.	КК-Михајловски - Куманово	КК-Плејмејкер Ц.
05.	КК-Пиколо - Кочани	КК-Феникс
06.	КК-Спорттим - Неготино	КК-Вардар
07.	КК-Баскет Кам - М.Каменица	КК-Риниа - Куманово
08.	КК-Баскет Академија - Струмица	КК-Партизан В.С.

### I Прва фаза,

- 1.1.** Лигата да биде поделена во четири (4) групи (А1, А2, А3 и А4) составени од по седум (07) и осум (08) екипи, во зависност од бројот на пријавените екипи на територијален принцип и земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (М-18).
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза четиринаесет (14) кола, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

### II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните четири (4) екипи од групите А1 и А2 ќе се пласираат за **Супер лига** и ја формираат групата Б1.
- 2.2.** Првопласираните четири (4) екипи од групите А3 и А4 ќе се пласираат за **Супер лига** и ја формираат групата Б2.
- 2.3.** Петто, шесто (итн) пласирани екипи од групите А1 и А2 ќе ја формираат групата Б3 (**за пласман**).
- 2.4.** Петто, шесто (итн) пласирани екипи од групите А3 и А4 ќе ја формираат групата Б4 (**за пласман**).
- 2.5.** Екипите што ќе се пласираат во групите Б1, Б2, Б3 и Б4 ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола.
- 2.6.** Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:
- 2.7.** Првопласираните четири (4) екипи од групата А1 ќе одиграат дополнителни осум (8) кола со екипите од групата А2, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б1.
- 2.8.** Првопласираните четири (4) екипи од групата А3 ќе одиграат дополнителни осум (8) кола со екипите од групата А4, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б2.
- 2.9.** Петто, шесто пласираните екипи од групата А1 ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А2, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б3.
- 2.10.** Петто, шесто пласираните екипи од групата А3 ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А4, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б4.
- 2.11.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во групите Б3 и Б4, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви за следната нат.сезона 2017/2018.
- 2.12.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **Супер лигата** во групите Б1 и Б2, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви од 1-4 за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2016/2017.



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

### III Трета фаза,

- 3.1.** Првопласираните четири (04) екипи од Супер лигата во групите Б1 и Б2 ќе разигруваат по следниот систем:
- 3.2. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**
- 1 нат:** Првопласирана екипа од **Б1** – Четврттопласирана екипа од **Б2**,  
**2 нат:** Првопласирана екипа од **Б2** – Четврттопласирана екипа од **Б1**,  
**3 нат:** Второпласирана екипа од **Б1** – Треттопласирана екипа од **Б2**,  
**4 нат:** Второпласирана екипа од **Б2** – Треттопласирана екипа од **Б1**,
- 3.3.** Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин –гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.4.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија М-18 (Мажи) и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2016/2017.

4.

### ФИНАЛЕН ТУРНИР

- 4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:**
- ПФ - 1:** Победник од **1 нат.** со Победник од **4 нат**,  
**ПФ - 2:** Победник од **2 нат.** со Победник од **3 нат**,
- 4.2. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 4.3. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2016/2017 година.
- 4.4.** Термини за одигрување на натпреварите:
- ... – **2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**  
... – **2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.
- 4.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

- 4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 15.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 4.7. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

### II. M – 16 (МАЖИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 32 екипи**.

	A 1	A 2
01.	КК-Феникс	КК-Риниа – Куманово
02.	КК-Партизан В.С.	КК-Баскет Кам – М.Каменица
03.	КК-Вардар 1	КК-Куманово 2009- Куманово
04.	КК-Работнички А.Д. 1	КК-Ролинг 008 - Струмица
05.	КК-МЗТ Скопје А.	КК-Пинк Пантери - Куманово
06.	КК-ФМП Академија	КК-Кожув - Гевгелија
07.	КК-Илинден	КК-Борец Еуробрик - Велес
08.	КК-Квиско Баскет	КК-УГС Студент - Штип

	A 3	A 4
01.	КК-Кетс Баскетбал - Гостивар	КК-Вардар
02.	КК-Фени Инд. - Кавадарци	КК-Феникс 1
03.	КК-Марфил – Прилеп	КК-Работнички а.д.
04.	КК-Академик – Кавадарци	КК-Партизан В.С. 1
05.	КК-Декса - Прилеп	КК-МЗТ Скопје А. 1
06.	КК-Пелистер а.д. - Битола	КК-Јуниор (С)
07.	КК-Петровски - Битола	КК-Чаир 2030
08.	КК-Црн Дрим 007 - Струга	КК-Ангели

**Системот е ист како за М-18.**



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

### III. M – 14 (МАЖИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 21 екипа**.

	A 1	A 2	A 3
01.	КК-Вардар	КК-Партизан ВС	КК-МЗТ Скопје
02.	КК-МЗТ Скопје 1	<b>СЛОБОДЕН</b>	КК-Вардар 2
03.	КК-АБА – Струмица	КК-Црн Дрим 007	КК-Спортисимо – Кав.
04.	КК-Лирија 77	КК-Јуниор (С)	КК-Шкупи
05.	КК-Феникс	КК-Кетс Баскетбал-Гост.	КК-Ролинг 008 – Стру.
06.	<b>СЛОБОДЕН</b>	КК-Вардар 1	КК-Партизан ВС 1
07.	КК-Струмица	КК-АВ Охрид	<b>СЛОБОДЕН</b>
08.	КК- Плејмејкер Ц.	КК-Работнички	КК-Бал Фор Лајф-Кум.

### I Прва фаза,

- 1.1.** Лигата да биде поделена во три (3) групи (A1, A2 и A3) составени од по седум (07) екипи, во зависност од бројот на пријавените екипи на територијален принцип и земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (M-14).
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза четиринаесет (14) кола, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

### II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните две (2) екипи од групите A1, A2 и A3 ќе се пласираат за **Супер лига** и ја формираат групата Б1.
- 2.2.** Трето, четврто и петтопласираните екипи од групите A1, A2 и A3 ќе ја формираат групата Б2 (**за пласман**).
- 2.3.** Шесто и седмопласираните екипи од групите A1, A2 и A3 ќе ја формираат групата Б3 (**за пласман**).
- 2.4.** Екипите што ќе се пласираат во групите Б1, Б2 и Б3 ќе одиграат дополнителни осум (8) односно десет (10) кола.
- 2.5.** Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

- 2.6. Првопласираните две (2) екипи од групата А1 ќе одиграат дополнителни осум (8) кола со екипите од групата А2 и А3, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б1.
- 2.7. Четврто, петто и шестто пласираните екипи од групата А1 ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А2 и А3, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б2.
- 2.8. Шестто и седмопласираните екипи од групата А1 ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А2 и А3, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б3.
- 2.9. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во групите Б2 и Б3, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви за следната нат.сезона 2017/2018.
- 2.10. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во Супер лигата во групата Б1, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви 1-4 за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2016/2017.

3.

### ФИНАЛЕН ТУРНИР

#### 3.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

**ПФ - 1:** Првопласирана екипа (1) со Четвртопласирана екипа (4),  
**ПФ - 2:** Второпласирана екипа (2) со Третопласирана екипа (3),

3.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

3.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2016/2017 година.

3.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2017 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2017 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

3.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.





## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

- 3.6.** Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 15.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 3.7.** Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

### МЛАДИНСКИ ЛИГИ - ЖЕНИ

#### IV . M – 18 (ЖЕНИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркарки во оваа категорија пријавени се **вкупно 06 екипи.**

A 1	
01.	ЖКК-Бадел 1862 – Скопје
02.	ЖКК-Пелистер а.д. – Битола
03.	ЖКК-Пелистер – Битола
04.	ЖКК-Шкупи – Скопје
05.	ЖКК-Струга 2009 – Струга
06.	ЖКК-Гостивар 2009 – Гостивар

I

Прва фаза,

- 1.1.** Екипите ќе се натпреваруваат во една лига A1, составена од шест (06) екипи.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно десет (10) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од десет (10) кола, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви 1-4 за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2016/2017.



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

2.

### ФИНАЛЕН ТУРНИР

#### 2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

**ПФ - 1:** Првопласирана екипа **(1)** со Четвртопласирана екипа **(4)**,  
**ПФ - 2:** Второпласирана екипа **(2)** со Третопласирана екипа **(3)**,

**2.2. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

**2.3. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2016/2017 година.

**2.4.** Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

**2.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

**2.6.** Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од **15.000,00** денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

**2.7.** Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.



# СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

## V. M – 16 (ЖЕНИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркарки во оваа категорија пријавени се **вкупно 07 екипи.**

	A 1
01.	ЖКК-Бадел 1862 – Скопје
02.	ЖКК-Баскет Кам. – М.Каменица
03.	ЖКК-Бал Фор Лајф – Куманово
04.	ЖКК-Шкупи – Скопје
05.	ЖКК-Струга 2009 – Струга
06.	ЖКК-Гостивар 2009 – Гостивар
07.	ЖКК-Јуниор - Скопје

### I Прва фаза,

- 1.1. Екипите ќе се натпреваруваат во една лига А1, составена од седум (07) екипи.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од четиринаесет (14) кола, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви 1-4 за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2016/2017.

## 2. ФИНАЛЕН ТУРНИР

### 2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

**ПФ - 1:** Првопласирана екипа (1) со Четвртопласирана екипа (4),  
**ПФ - 2:** Второпласирана екипа (2) со Третопласирана екипа (3),

2.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2016/2017 година.

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2017 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2017 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

- 2.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.
- 2.6.** Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 15.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 2.7.** Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

### VI. M – 14 (ЖЕНИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркарки во оваа категорија пријавени се **вкупно 05 екипи.**

A 1	
01.	ЖКК-Бадел 1862 – Скопје
02.	ЖКК-Пелистер а.д. – Битола
03.	ЖКК-Шкупи – Скопје
04.	ЖКК-Струга 2009 – Струга
05.	ЖКК-Клубски Патриот - Делчево

**Системот за натпреварување во М-14 ќе биде дополнително одреден во соработка со Стручниот совет на МКФ.**

### 3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 3.1.** Системот и календарот за натпреварување на предлог на Комесарот за млади и Стручниот совет **ги усвојува** Управниот одбор на МКФ.
- 3.2.** Измените и дополненија на Системот и календарот за натпреварување, се вршат на начин и постапка како што е предвидено и за нивно донесување.



## СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона  
2016/17

- 3.3.** Толкување на Системот и календарот за натпреварување, дава Управниот одбор на МКФ.
- 3.4.** Системот и календарот за натпреварување стапуваат на сила со денот на нивното усвојување од страна на Управниот Одбор на МКФ, а ќе се применува од натпреварувачката 2016/2017 година.

Скопје, 27.10.2016 година

Комесар за натпреварување,  
Владо Цветковски

---

Претседател на МКФ  
Петар Наумоски

---